



ЕДУЦИРА | ИНФОРМИРА | ИНСПИРИРА

ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМИ



- Прв бесплатен он-лајн магазин за активности на отворено
- Достапен на сите мобилни и компјутерски уреди
- Со можност за интерактивност – содржината може да се збогати со неограничен број на хиперлинкови и видеа
- Вкупно 43.240 луѓе ја виделе содржината во првиот број на ШУМ на www.shum.mk
- Вкупно 4.920 луѓе гледале видеа поставени во магазинот Шум

КВАРТАЛЕН ОН-ЛАЈН МАГАЗИН

ДОСТАПЕН НА СИТЕ МОБИЛНИ И КОМПЈУТЕРСКИ УРЕДИ

БЕСПЛАТЕН



МОЖНОСТ ЗА ИНТЕРАКТИВНОСТ

БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ВО БРОЈОТ НА СТРАНИ

ЦЕНОВНИК БАНЕР РЕКЛАМИ



Опис	W x H (mm)	Цена
1/4 СТРАНА ПОРТРЕТ	95 x 125	1.400 ден.
1/4 СТРАНА ЛЕГНАТА	190 x 63	1.400 ден.
1/3 ЛЕНТА ВЕРТИКАЛНА	63 x 250	1.800 ден.
1/2 СТРАНА ПОРТРЕТ	95 x 250	2.750 ден.
1/2 СТРАНА ЛЕГНАТА	190 x 125	2.750 ден.
ЦЕЛА СТРАНА ПОРТРЕТ	216 x 280	5.500 ден.
ДВЕ СТРАНИ СПОЕНИ	432 x 280	11.000 ден.



РЕКЛАМИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ВО JPEG, PDF ИЛИ PNG ФОРМАТ
ВО КВАЛИТЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ 240-300dpi

БАНЕРИТЕ МОЖАТ ДА СОДРЖАТ НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ НА
ХИПЕРЛИНКОВИ И ВИДЕА (ХИПЕРЛИНКОВИ ОД ВИДЕА)

*Цените се без ддв




ЦЕНОВНИК СПОНЗОРИРАН ТЕКСТ



ДОЛЖИНАТА НА СПОНЗОРИРАНИТЕ ТЕКСТОВИ МОЖЕ ДА БИДЕ НАЈМНОГУ ДО ШЕСТ СТРАНИ. МАКСИМУМ ДО 2000 ЗБОРОВИ. СПОНЗОРИРАНИТЕ ТЕКСТОВИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ; ТЕКСТ, ФОТОГРАФИИ, ЛИНКОВИ ИЛИ ВИДЕА.

Текстовите треба да бидат во Word формат, напишани со македонска поддршка. Со сопствена лектура

Фотографиите треба да бидат во JPEG, PDF или PNG формат со квалитет за печатење 240-300dpi



ДВЕ СТРАНИ СПОЕНИ
6.100 ден.


ЧЕТИРИ СТРАНИ СПОЕНИ
7.600 ден.

ШЕСТ СТРАНИ СПОЕНИ
9.100 ден.

СПОНЗОРИРАНИТЕ ТЕКСТОВИ МОЖАТ ДА СОДРЖАТ НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ НА ХИПЕРЛИНКОВИ И ВИДЕА (ХИПЕРЛИНКОВИ ОД ВИДЕА)



 www.shum.mk

 contact@shum.mk
info@shum.mk

 www.facebook.com/ShumMagazin